



## Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

### ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

#### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Министерство за транспорт и врски**

I.1.2)Адреса:**ул. Даме Груев 6**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**[www.mtc.gov.mk](http://www.mtc.gov.mk)**

I.1.5)Лице за контакт:**Борче Размоски** Адреса на е-пошта:**[borce.razmoski@mtc.gov.mk](mailto:borce.razmoski@mtc.gov.mk)**

Телефон/Факс:**02 3145 445/3 226 392**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Државни органи - Општи јавни услуги**

#### ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

**Услуга за вршење проектантски надзор над надградба и реконструкција на објект - управна зграда на Министерството за транспорт и врски**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга: бр.12

Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Министерство за транспорт и врски ул.Црвена Скопска Општина број 4 (Даме Груев бр.6)

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Јавната набавка се спроведе со постапка со преговарање без преходно објавување на оглас кога од причини врзани за заштита на ексклузивните права (патенти и слично), договорот може да го изврши само одреден економски оператор. - Имено, Министерството за транспорт и врски по објавен оглас за доделување на договор за јавна набавка со број 62/10 за изработка на документација на ниво на Идеен, Основен и Изведбен проект за објект Управна зграда на Министерството за транспорт и врски во Скопје, локација: Центар-Мал Ринг, КП 9513 КО Центар 1, склучи договор за изработка на проектна документација со архивски број 46-526/9 од 30.12.2010 година со економскиот оператор "УКИМ Градежен Факултет"-Скопје. Поради многубројните технички и инженерски стандарди, веќе изработениот проект од нивна страна кои вклучува одредени пресметки и премери за конструктивни позиции на Управната зграда на Министерството за транспорт се предлага да се спроведе постапка со преговарање. Исто така, Министерството за транспорт и врски склучи договор за ревизија на документација на ниво на Идеен, Основен и Изведбен проект за објект Управна зграда на Министерството за транспорт и врски во Скопје, локација: Центар-Мал Ринг, КП 9513 КО Центар 1 по спроведена јавна набавка број 14/2011, број 49-114/8 од 07.04.2011 со економскиот оператор Хидро градежен инжинеринг - Скопје. Имајќи во предвид дека наведените економски оператори најдобро се запознаени со проектите за надградба, од една страна како и неопходноста од давање на брзи решенија бидејќи објектот е во градба и природата на работите и фактичката ситуација го налагаат тоа, Министерството за транспорт и врски предлага да се спроведе постапка со преговарање со наведените економски оператори.

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8)Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9)Рамковна спогодба: **Не**

II.10)Времетраење на договорот:

**Период во месеци: 12**

**или 365 денови**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1)Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

**кога од технички или уметнички причини, односно од причини врзани за заштита на ексклузивните права (патенти и сл.), договорот може да го изврши само одреден економски оператор**

III.2)Меѓународна објава: **Не**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Не**

#### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **05.06.2013**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **1**

Највисока добиена понуда: **250000,00 ден.** Најниска добиена понуда: **250000,00 ден.**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Градежен факултет Скопје Универзитет Св.Кирил и Ме**

Адреса на носителот на набавката: **бул.Партизански одреди 24**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **250000 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **295000 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **04.07.2013**